

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 156

30 јули 2019, вторник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2451. Правилник за начинот на финансирањето на организација на научни собири и учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престои во странство.....	2	2454. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник...	6
2452. Календар за организација на учебната 2019/2020 година во јавните средни училишта.....	3	2455. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	6
2453. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на полагањето на испитот за добивање лекторска лиценца и за програмата за испитот.....	5	2456. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	7
		2457. Решение за престанок на дозволата за вршење работи на застапување во осигурување.....	7
		Огласен дел	1-72

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

2451.

Врз основа на член 50 став 5 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), министерот за образование и наука, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАУЧНИ СОБИРИ И УЧЕСТВО НА ДОМАШНИ НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЧИ НА МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ СОБИРИ И СТУДИСКИ ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на финансирањето на организација на научни собири и учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престој во странство.

Член 2

За финансирање на организација на научни собири и учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престој во странство се доделуваат средства од страна на Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: Министерството) на државните универзитети и приватните универзитети во нивните единици насочени кон наука (научни институти) и во единици насочени кон образование засновано на наука (факултети), МАНУ, самостојните државни високообразовни установи, самостојните приватни високообразовни установи, јавните научни установи, мешовитите научни установи, приватните научни установи и самостојните истражувачи, по пат на јавен конкурс.

Член 3

По објавениот јавен конкурс од член 2 од овој правилник, за доделување средства за финансирање на материјални трошоци и услуги, за печатење на зборници на трудови од одржаните научни собири, организаторот на научниот собир поднесува пријава за доделување на средства.

Пријавата од став 1 на овој член, содржи податоци за: организаторот на научниот собир, називот на научниот собир, образложение за карактерот на научниот собир, број на учесници на научниот собир, вклучувајќи и учесници од странство, број на прифатени трудови и спецификација на потребни финансиски средства за одржување на научниот собир.

Кон пријавата од став 1 на овој член, се приложува: одлука од организаторот за одржување на научниот собир, одлука за печатење на зборникот на трудови од научниот собир и програма за работа на научниот собир со број на учесници.

Член 4

Организаторот го известува Министерството за промените што ќе настанат во врска со организирањето и одржувањето на научниот собир, најдоцна три дена од денот на настанувањето на промената.

Член 5

Организаторот најдоцна шест месеци од одржувањето на научниот собир до Министерството доставува извештај со спецификација на направените трошоци и два примерока од зборникот на трудови.

Член 6

Средствата кои се доделуваат за организација на научни собири се пресметуваат во зависност од бројот на учесниците на научниот собир и расположивите средства на Министерството за тековната година.

Член 7

Субјектите за вршење на научно-истражувачката дејност по објавениот јавен конкурс од член 2 од овој правилник, за доделување средства за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири, поднесуваат пријава за доделување на средства.

Пријавата од став 1 на овој член, содржи податоци за: називот на меѓународниот научен собир, кандидатот за учество на меѓународниот научен собир, неговото научно, наставно-научно или соработничко звање и називот на установата во која е вработен.

Кон пријавата од став 1 на овој член, се приложува: доказ дека трудот е прифатен за усна или писмена (постер) презентација од организаторот на меѓународниот научен собир, согласност од установата каде што е вработен кандидатот за учество на меѓународниот научен собир, потврда за висина на патните трошоци, потврда за висина на котизацијата и абстракт од научниот труд.

Член 8

Средствата кои се доделуваат за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири се пресметуваат во зависност од висината на котизацијата, висината на патните трошоци и расположивите средства на Министерството за тековната година.

Член 9

Субјектите за вршење на научно-истражувачката дејност по објавениот јавен конкурс од член 2 од овој правилник, за доделување средства за студиски престој во странство, поднесуваат пријава за доделување на средства.

Пријавата од став 1 на овој член, содржи податоци за: кандидатот за студискиот престој во странство, неговото научно, наставно-научно или соработничко звање, установата во која е вработен, институцијата во која е на студиски престој во странство и времетраењето на студискиот престој во странство.

Кон пријавата од став 1 на овој член, се приложува: програма за обавување на студискиот престој во странство, писмен доказ од установата каде ќе престојува дека го прифаќа кандидатот за студиски престој во странство, согласност од установата каде што е вработен кандидатот за студискиот престој во странство и потврда за висината на патните трошоци.

Член 10

Средствата кои се доделуваат за студиски престој во странство се пресметуваат во зависност од висината на средствата за патните трошоци и расположивите средства на Министерството за тековната година.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите од Правилникот за финансирање на организација на научни конференции, научни собири и уметнички собири и за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни конференции, меѓународни научни собири, меѓународни уметнички собири и студиски престој во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/18), а кои се однесуваат на финансирањето на организација на научни собири и учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престој во странство.

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 18-8403/1
26 јули 2019 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р **Арбер Адеми**, с.р.

2452.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), министерот за образование и наука донесе

КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА

Член 1

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во јавните средни училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2019/2020 година.

Член 2

Учебната година во јавните средни училишта започнува на 1 септември 2019 година, а завршува на 31 август 2020 година.

Наставната година започнува на 2 септември 2019 година и завршува на 10 јуни 2020 година, освен за учениците од завршната година од гимназиско образование, стручно образование со четиригодишно и тригодишно траење на образованието, уметничко образование и средно стручно образование за ученици со посебни образовни потреби за кои редовната настава завршува на 19 мај 2020 година.

Член 3

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II полугодие.

Првото полугодие започнува на 2 септември 2019 година и завршува на 31 декември 2019 година.

Второто полугодие започнува на 21 јануари 2020 година и завршува на 10 јуни 2020 година.

Член 4

Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор.

Зимскиот одмор започнува на 1 јануари 2020 година и завршува на 20 јануари 2020 година.

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2020 година и завршува на 31 август 2020 година.

Член 5

За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна матура, училишна матура или завршен испит во јунскиот испитен рок, јавните средни училишта во времето од 20 мај до 26 мај 2020 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување, матурски и завршни испити.

За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна матура, училишна матура или завршен испит во августовскиот испитен рок, јавните средни училишта во времето од 16 јуни до 30 јуни 2020 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување, матурски и завршни испити.

Јавните средни училишта во времето од 12 јуни до 19 јуни 2020 година и од 10 август до 14 август 2020 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити и испити за побрзо напредување.

Член 6

Екстерните испити од државната матура во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 30 мај 2020 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 11 јуни 2020 година со почеток во 10 часот;

- хемија, физика, биологија, историја, филозофија и социологија на 13 јуни 2020 година со почеток во 10 часот;

- математика на 15 јуни 2020 година со почеток во 10 часот.

За учениците од став 1 на овој член кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од државната матура во гимназиското образование или од оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната матура во гимназиското образование во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 11 август 2020 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 12 август 2020 година со почеток во 10 часот;

- хемија, физика, биологија, историја, филозофија и социологија на 13 август 2020 година со почеток во 10 часот;

- математика на 14 август 2020 година со почеток во 10 часот.

Екстерните испити од државната матура во уметничкото образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 30 мај 2020 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 11 јуни 2020 година со почеток во 10 часот;

- историја, филозофија, односно естетика на 13 јуни 2020 година со почеток во 10 часот.

За учениците од став 3 на овој член кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од државната матура во уметничкото образование или од оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната матура во уметничкото образование во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 11 август 2020 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 12 август 2020 година со почеток во 10 часот;

- историја, филозофија, односно естетика на 13 август 2020 година со почеток во 10 часот.

Екстерните испити од државната матура во четиригодишното стручно образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 30 мај 2020 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 11 јуни 2020 година со почеток во 10 часот;

- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 13 јуни 2020 година со почеток во 10 часот;

- математика на 15 јуни 2020 година со почеток во 10 часот.

За учениците од став 5 на овој член кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од државната матура во четиригодишното стручно образование или од оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната матура во четиригодишното стручно образование во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 11 август 2020 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 12 август 2020 година со почеток во 10 часот;

- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 13 август 2019 година со почеток во 10 часот;

- математика на 14 август 2020 година со почеток во 10 часот.

Интерните испити од изборниот дел на државната матура се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисии и тоа:

- во јунскиот испитен рок во периодот од 16 јуни до 30 јуни 2020 година и

- во августовскиот испитен рок во периодот од 17 август до 21 август 2020 година.

Презентацијата и одбраната на проектната задача за учениците од гимназиско и средно стручно образование се реализира во периодот од 11 март до 22 април 2020 година и од 19 август до 25 август 2020 година.

Презентација и одбрана на проектна задача за учениците од средното уметничко образование се реализира во периодот од 11 март до 13 мај 2020 година година и од 19 август до 25 август 2020 година.

Член 7

Училишната матура во гимназиското образование, училишната матура во уметничкото образование и завршниот испит во четиригодишното стручно образование се спроведуваат во два испитни рока и тоа: јуни и август.

Во јунскиот испитен рок:

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература) на 12 јуни 2020 година со почеток во 9 часот.

Во августовскиот испитен рок:

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература) на 17 август 2020 година со почеток во 9 часот.

Испитот од изборниот дел на училишната матура во гимназиското и во уметничкото образование, испитот од изборниот дел на завршниот испит во четириго-

дишното стручно образование и проектната задача се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисији и тоа:

- во јунскиот испитен рок во времето од 16 јуни до 30 јуни 2020 година и

- во августовскиот испитен рок во времето од 18 август до 24 август 2020 година.

Презентацијата и одбраната на проектната задача за учениците од гимназиско и средно стручно образование се реализира во периодот од 11 март до 22 април 2020 година и од 19 август до 25 август 2020 година.

Презентација и одбрана на проектна задача за учениците од средното уметничко образование се реализира во периодот од 11 март до 13 мај 2020 година година и од 19 август до 25 август 2020 година.

Член 8

Завршниот испит во тригодишното стручно образование се спроведува во три испитни рока и тоа: јуни, август и јануари.

Во јунскиот рок:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 12 јуни 2020 година со почеток во 9 часот.

Во августовскиот рок:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 17 август 2020 година со почеток во 9 часот.

Во јануарскиот рок- за време на зимскиот одмор на учениците.

Индивидуалната практична работа во тригодишно-то стручно образование се спроведува во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисији.

Член 9

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

Член 10

Во текот на наставната година во јавните средни училишта во завршната година на образованието се остваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите останати години на образование се остваруваат најмалку 180 наставни денови.

Член 11

На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации.

Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.

Член 12

Работните денови кога се изведуваат ученичките екскурзии, денот на еколошката акција на младите во Република Северна Македонија, денот на училиштето

и традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.

Член 13

Феријалната практика се остварува во зависност од специфичноста на образовниот профил и се изведува за време на летниот одмор на учениците.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација на учебната 2018/2019 година во јавните средни училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 133/18, 245/18 и 54/19).

Член 15

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2019 година.

Бр. 18-8401/1
26 јули 2019 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р Арбер Адеми, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

2453.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98, 89/08, 116/10, 187/13, 152/15, 192/15 и 193/17), министерот за култура донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА И ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИТОТ

Член 1

Во Правилникот за начинот на полагањето на испитот за добивање лекторска лиценца и за програмата за испитот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/18), во член 2 во ставот 2 зборот „пет“ се заменува со зборот „10“.

Член 2

Во член 3 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Од страна на Комисијата се разгледуваат пристигнатите барања за полагање на испитот за добивање лекторска лиценца и по проверката на исполнетоста на условите за полагање, го спроведува лекторскиот испит.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 3

Во член 5 ставот 2 се менува и гласи:

„Практичниот испит се полага во ист ден по полагањето на влезниот испит, а усниот испит се полага во друг термин определен од страна на Комисијата“.

Член 4

Во член 6 во ставот 1 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Влезниот тест се пополнува со сино пенкало, а прецртаните одговори не се признаваат.“

Член 5

Во член 7 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Текстовите од став 3 на овој член кои се во хартиена форма се поправаат со сино пенкало и со користење коректурни знаци, а текстовите од став 3 на овој член кои се во електронска форма се поправаат со вклучување на опцијата „Видливи корекции.“

Член 6

Во член 8 во ставот 1 зборот „нарушителот“ се заменува со зборовите „наруши текот“.

Член 7

Во членот 12 се додава нов став 1, кој гласи:

„По пријавувањето на испитот, кандидатот може да достави барање за одлагање на испитот во кое ги наведува причините за одлагање на полагањето на испитот. Од страна на Комисијата се разгледува барањето и доколку оцени дека причините за одлагање на полагањето на испитот се оправдани, го одлага полагањето на испитот за следен термин, побаран од кандидатот или утврден од страна на Комисијата.“

По ставот 1, кој станува став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Доколку кандидатот не дојде на полагањето на влезниот тест, а не достави барање за одлагање на испитот согласно став 1 на овој член, за полагањето на испитот е потребно да достави ново барање.“

Член 8

Членот 13 се менува и гласи:

„Кандидатот кој не положил влезен тест или практичен испит, може да ги полага во наредните два месеци, а за секое полагање се поднесува ново барање, со назнака за кој дел од испитот се однесува.“

На кандидатот кој го положил влезниот тест, а не го положил практичниот испит, влезниот тест му важи за следното полагање на практичниот испит според распоредот на испити.

Кандидатот кој го положил практичниот испит, а не го положил усниот, само еднаш може да го полага усниот испит во наредната испитна сесија.

Доколку кандидатот не го положи влезниот тест, целата постапка за полагање на испитот за добивање лекторска лиценца започнува од почеток.“

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 53-6576/7

24 јули 2019 година

Скопје

Министер,

д-р Хусни Исмаили, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2454.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) постапувајќи по барањето бр.УП1 08-27 од 27.6.2019 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 19.7.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на лицето Велимир Шиповиќ од Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Велимир Шиповиќ се дава за период од 5 (пет) години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Велимир Шиповиќ престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-27
19 јули 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

2455.

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-28 од 3.7.2019 година на Стопанска банка АД Скопје за давање согласност за именување на лицето Катерина Илиќ Нонкуловска за директор на Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско посреднички услуги на Стопанска банка АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 19.7.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Катерина Илиќ Нонкуловска за директор на Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско посреднички услуги на Стопанска банка АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Катерина Илиќ Нонкуловска за директор на Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско посреднички услуги на Стопанска банка АД Скопје се дава за период до 3 години, согласно Одлуката на Управниот Одбор на Стопанска банка АД Скопје број 01-591 од 2.7.2019 година, заклучно до 30.6.2022 година.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на Катерина Илиќ Нонкуловска од функцијата директор на Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско посреднички услуги на Стопанска банка АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-28
19 јули 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

2456.

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-29 од 5.7.2019 година од страна на Шпаркасе банка Македонија АД Скопје за давање согласност за именување на лицето Драган Илкоски за раководител на Дирекција за хартии од вредност на Шпаркасе банка Македонија АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 19.7.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Драган Илкоски за директор на Дирекција за хартии од вредност на Шпаркасе банка Македонија АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Драган Илкоски за директор на Дирекција за хартии од вредност на Шпаркасе банка Македонија АД Скопје се дава за период до 30.4.2021 година согласно Одлуката на Управен одбор на Шпаркасе банка Македонија АД Скопје бр.33106/1 од 12.7.2019 година.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на Драган Илкоски од функцијата директор на Дирекција за хартии од вредност на Шпаркасе

банка Македонија АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-29
19 јули 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ**2457.**

Врз основа на член 202 и член 134-д став (4) точка 2) и став (5) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 82/2018 и 198/2018), а во врска со Записник од извршена вонтеренска супервизија бр.УП1 08-2-362 од 1.3.2019 година на Акционерското друштво за застапување во осигурувањето Л.И.Ф.Е Македонија АД Скопје, Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување постапувајќи по службена должност на седница одржана на ден 27.5.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ**

1. Дозволата за вршење работи на застапување во осигурување на Акционерското друштво за застапување во осигурувањето Л.И.Ф.Е Македонија АД Скопје издадена со Решение за издавање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурување бр.УП 19-1-376 од 4.8.2016 година донесено од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.

2. Дозволата за вршење работи на застапување во осигурување на Акционерското друштво за застапување во осигурувањето Л.И.Ф.Е Македонија АД Скопје запишано во Централниот регистар на Република Северна Македонија со ЕМБС 7144229 и ЕДБ 405801652-5114 престанува да важи поради тоа што друштвото престанало да врши дејност застапување во осигурувањето повеќе од 6 (шест) месеци.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и ќе се запише во Регистарот на друштва за застапување во осигурување кој го води Агенцијата за супервизија на осигурување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Решено во Скопје на 27.5.2019 година под бр. УП 19-5-538.

Бр. 19-5/538
27 мај 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р **Климе Попоски**, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.



2019156